



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

**ЗБОРНИК-ПРЕДАВАЊА НА ЏУ ЛЕТНА ШКОЛА  
НА МЕЂУНАРОДНИОТ СЕМИНАР ЗА МАКЕДОНСКИ  
ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА**

**Охрид, 17.8. — 2.9.2022 година**

**За издавачот:**

проф. д-р Никола Јанкуловски, ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

**Уредник:**

проф. д-р Никола Јанкуловски, ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Зборник-предавања на LV летна школа на МЕЃУНАРОДНИОТ СЕМИНАР ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА при УКИМ

**Редакциски одбор:**

проф. д-р Ордан Чукалиев

проф. д-р Весна Мојсова-Чепишевска

проф. д-р Маја Јакимовска-Тошиќ

проф. д-р Биљана Мирчевска-Бошева

м-р Евдокија Илијевска

**Јазична редакција:**

Виолета Јованоска-Никовска - Момент Мал

**Компјутерска обработка:**

Винсент Графика

**Печати:** Винсент Графика

**Тираж:** 150 примероци

Марија Паунова  
Филолошки факултет „Блаже Конески“  
marija.paunova@ff.ukim.edu.mk

## МАКЕДОНСКИ ЛИНГВОКУЛТУРОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ (ДИЈАХРОНИЈА / СИНХРОНИЈА)

**Апстракт:** Во овој труд се посочува на лингвокултуролошките аспекти на азбуките, граматиката, лексиката, текстовите, врз примери од македонскиот јазик (од дијахронија и од синхронија). Целта е да се препознаат, да се откријат, појавите од културата на македонскиот народ коишто се одразени и зачувани во македонскиот јазик. На овој начин преку препознавање и преку кус, селективен преглед на македонското културно пространство одразено во јазикот, се посочува на, дел од, можниот корпус, односно, на вреден македонски лингвокултуролошки материјал.

**Клучни зборови и изрази:** лингвокултурологија, лингвокултуролошки аспект, јазични структури, македонски јазик, лингвокултуролошко толкување на македонски текстови

Предавањето насловено *Македонски лингвокултуролошки материјал (дијахронија / синхронија)* е замислено како кус преглед, упатување на различни аспекти од системот на македонскиот јазик коишто носат културно значење. На овој начин се доаѓа до вреден македонски лингвокултуролошки материјал кој потоа може да подлежи на темелна интерпретација.<sup>1</sup>

Нашата цел е во согласност со основните поставки на лингвокултурологијата како одделна лингвистичка дисциплина, која поаѓајќи од антропоцентрична парадигма во лингвистиката (Маслова 2001), ги открива културата, менталитетот, битот, духот на народот, низ јазикот, и тоа главно низ призма на метафори, симболи, фраземи, пословици и сл. Затоа велиме дека целта на ова предавање е: препознавање / откривање, односно освестување на културните значења и пораки скриени или потранспарентни, но, зачувани и одразени во структурите / во јазичните единици од

<sup>1</sup> Уште на почетокот ја истакнуваме вредноста и важноста на монографијата на Димитар Нандев, како поддршка и како инспирација за напите истражувања - Играшт во македонската лингвокултурологија, во која значителен дел е посветен на македонскиот историскофилолошки влог во лингвокултурологијата.

македонскиот јазик; или интегрирани во македонските историски и современи текстови. Откако би се нотирале, во иднина би следувал нивни опис, интерпретација. При тоа ќе се дојде до одговорот што од културата на македонскиот народ е зачувано / потврдено, односно каква културна семантика носат јазичните единици, како и количеството на културни информации во нив.

Во ова предавање единствено ги препознаваме и правиме преглед (нотираме, откриваме) на некои појави од македонската култура зачувани / фиксирали во македонскиот јазик, без претензија за нивна интерпретација. На овој начин имаме увид, односно посочуваме на лингвокултурошкиот аспект на азбуките, на буквите; на граматиката, на лексиката, на текстовите - врз примери од дијахронија и од синхронија. Овој пристап на разгледување / толкување во лингвокултурологијата го трасира Токарев (2009), додека претходните лингвокултуролошки насочени истражувања се базираат на истражувања - метафори, симболи, стереотипи, фразеологизми, куси епски форми - пословици, поговорки и сл., зашто културата на еден народ главно живее и е одразена/п(р) ојавена во нив. Или што би рекол Јакоб Грим (в. Токарев 2009: 51), „во јазикот има повеќе живо сведоштво за народите отколку во коските, оружјето и гробниците“.

### **Лингвокултуролошки аспекти на азбуките**

Азбуките на кој било јазик се карактеризираат со висок степен на културолошка генијалност. Тие го рефлектираат системот на вредности на јазично-културната заедница. Поаѓаме и се задржуваме на глаголица како сесловенски лингвокултуролошки космос и како одраз на единствен словенски културен простор и сè што носи тој. Ќе споменеме по нешто за имињата и за нацртите на буквите, како и за нивната симболика.

Имено, општо, науката е согласна дека глаголица е устројство од највисок ред. Осмислен семиотички систем. Сестран архив. Глаголицата е културно и духовно наследство од прв ред (Поп-Атанасов, 2015: X). Големината на оваа азбука од една страна е во вградувањето симболи во формите, нацртите на буквите при

што се следи христијански наратив (крст, круг, полукруг, квадрат, триаголник). Со тоа што првата буква од глаголицата има нацрт како крст, меѓу другото, се посочува дека проучувањето на аз, буки... е побожно дело. Исто така, преку имињата на буквите и нивната семантика се отвора можност да се гледа на азбуката како на еден вид текст во кој биле скриени културни вредности, вистини и закони на словенското општество. Глаголските букви предадени со зборови може да се читаат и како молитва; се смета дека носат скриени пораки, т.е. можна сакрална комуникација според својата семантика. Исто така, може да се комбинираат посебни фрази од имињата на буквите: slovo tvrđdo; ljudije m7yslite; dobro jest6 ‘iv5te, и сите тие комбинации да бидат предмет на одделни истражувања.

И додека глаголицата е сесловенска лингвокултуррема,<sup>2</sup> за нас македонскалингвокултуррема/лингвокултуролошки космос, е облата глаголица. Во науката се изделуваат четири фази во развитокот на облата глаголица; ние ја имаме предвид Охридската фаза од 886 г. до XII век, со доаѓањето на учениците на Кирил и Методиј во Охрид и со создавањето на Охридската школа на Климент Охридски.<sup>3</sup>

### **Лингвокултуролошки аспекти на граматиката**

Во науката постои размислување дека културната специфичност на јазикот ги опфаќа само неговите лексички и фразеолошки единици. Ние, не се согласуваме целосно со ова гледиште. Граматичкото значење, и покрај високиот степен на апстрактност, ја рефлектира категоризацијата на светот, која се формира со векови. Сепак, не може, а да не се согласиме дека културните аспекти во граматиката се утврдуваат многу потешко отколку во вокабуларот и во фразеологијата. Можно е да се издвојат граматички појави кои се културно обележани. Посочуваме некои од аспектите на морфологијата и на синтаксата, односно на граматиката, на кои се надоврзуваат и зборообразувачки теми, кои можат, секој аспект

<sup>2</sup> Теоријата на лингвокултурчата ја води Боробев (1997) кој под овој термин подразбира сèвкупноста од форма на јазичниот знак, неговата содржина (семантичка презентација) и културна смисла, односно единиците на јазик најчесто со културно значење, со културно-историски идентитет во себе.

<sup>3</sup> Потемелно на ова изразиам с гостодружка Емилија Црвенковска во своето предавање на 53. Летна школа на МСМИК во 2020 г., насловено: Од глаголица до современа македонска кирилица.

одделно, да биде предмет на широко, обемно лингвокултуролошко истражување, и тоа:

- категорија одушевеност, живост кај именките (дијахрониски);
- категоријата род кај именките преку задржување на граматичкиот и природниот природен род во македонскиот јазик (со посебен акцент на епиченумите);
- феминативите како продуктивен зборообразувачки модел;
- изразување определена бројност за лица кога со присутно најмалку едно машко лице се користи формата за м.р., односно се зема предвид машкиот пол, при што се доближуваме до теми на родова лингвистика;
- извиците ма; бе; партикулите мори, море (се употребува, главно, разговорно);
- дел од македонската лингвокултурологија е формата за второ лице множина од личните заменки (вие) и нејзината употреба кога се означува обраќање од учтивост кон едно лице;
- лингвокултуролошка тема е машката форма на презимето за лице од ж.р., каде родовото обележје се губи, итн., итн...

## Лингвокултуролошки аспекти на лексиката и на фразеологијата

Лексичкиот фонд се смета за верен слој на лингвокултурата, материјал со вреден лингвокултуролошки потенцијал. Ова се должи на фактот дека културните значења примарно ја покриваат лексичката и фразеолошката семантика и се карактеризираат со релативна јасност во нивната идентификација. Лексичките и фразеолошките единици како чувари на културните информации се најпроучувани зашто имаат очигледен план на содржина.

Лексички може да се појде од старословенскиот, преку прковнословенскиот јазик, во чии речнички состави се одразени универзални поими на култура. На тие лексеми може да гледаме како на исклучителни лингвокултуролошки придобивки. Претходноспоменатата монографија на Пандев (2017) прави темелно лингвокултуролошко читање на некои универзални концепти на (интер)културата (дар, вода, хула, игра, јазик...). Преку вакви анализи се следи: историјата и хронологијата на употребата на некој збор;

дали и како културно-општествените промени влијаат врз промената на значењето на зборот; што интегрира во своја семантика, јазично и вонјазично (етнокултурно); развил ли зборот нова / преосмислена семантика, полисемија, синонимија.

Нашето внимание до сега го задржале лексемите, кои во овој прилог само ги споменуваме, зашто секоја отвора простор за длабоко и за темелно истражување, и тоа: svatbba и brak7; narod7 и j3z7yk7; sv3t7 и sv5t7; star6cb и star5i[ina.

И ако од една страна постојат лингвокултуролошки речници; првиот речник од 2004 г.: Русское культурное пространство. Лингвокультурологический словарь. Брилева С. И., Волынская, П. Н., Гудков Д. Б., Захаренко В. И., Красных В. В., Гнозис, Москва; потоа *Rječnik lingvokulturoloških pojmova*, и *Trojezični rječnik asocijacija: divlje životinje* како одделни делови од книгата на Барот (2017), *Lingvokulturologija i zoonska frazeologija*; од друга страна и секој толковен речник може да се земе како исклучителен, вреден извор за лингвокултурологијата.

Фразеолошките единии се посебни јазични единии со културна семантика. Голем дел од нив се културно-специфични, со национални признания. Во нив е одразена националната култура; тие се нејзино огледало. За илустрација приведуваме два примера. Првиот: лее / рони крокодилски солзи<sup>4</sup> се употребува за изразување површинско, лажно жалење и сожалување, кога неискрено се изразуваат емоции. Овој израз кој се среќава и кај Шекспир во себе носи наднационална карактеристика, односно лингвокултурата со еквиваленти во многу јазици. Ја приведуваме и фраземата му *йробаднате ћемитиће* која во македонскиот јазик се користи со значење дека многу е нерасположен или дека загубил сè што имал. Правилното разбирање и користење на оваа фраза

4 Крокодилите навистина искогати плач, но не са тали и жалоси, затоа што солзите и плавачката жлезда се во текна врска, па кога ќе го изедат иленот, рефлексно солзи, пуштаат помеми солзи. Народни кои живеат во красти каде има крокодили, је забележале го појава, па почнале да веруваат дека крокодилите го оплакуваат својот плен. От тука поаѓа изразот крокодилски солзи, со значење: „лажни солзи”, „лажно стражување”. Слична метафора за бимарија и лажно жалење се варува дека постои веќе неколку векови, а потекнува од бестселер мемоарот „The Voyage and Travel of Sir John Mandeville” од XIV век, во кој авторот пишува за крокодили што кога ги јадат човечките жргви, ишчакат односно им солзат очите. Потоа овој израз и метафора се среќава во дела на Шекспир и на други автори, а во помодерно време и во медиумите, кога се именуваат распланини исхитниари или други осомничили за убиество (<https://vecet.mk/life/dali-znate-zoshlos-se-veli-krokodilski-solzi-evo-kakvo-znachenii-im-a-toj-izraz>).

бара лингвокултуролошка компетенција<sup>5</sup> со, можеби, пошироки познавања од македонската јазична, културна, национална историја, ако се има предвид зборот *демиции*.<sup>6</sup>

### Лингвокултуролошки аспекти на текстот

Клучен поим во лингвокултурологијата е текстот. Текстот е поле на презентација на културата; нејзин најважен знак, плод, израз. Телија (1999: 20) вели: „Текстот е секаков вид симболичен простор, во чија временска рамка има... културно обележана активност...“ Лотман (2000) истакнува дека културата живее во нејзините текстови. Според Филипов (2018) само преку корпус од текстови постои / живее и се развива лингвокултурологијата. Текстот е основата и на филологијата; културата на народите се проучува преку стари текстови (Пандев 2007: 15).

Секој стар / историски и современ (македонски) текст може да подлежи на лингвокултуролошко толкување. Истакнуваме дека во последно време има лингвокултуролошки поход во анализа на текстовите. Јазичните единици во определен текст образуваат своја семантичка вселена.

Во продолжение ќе илустрираме еден фолклорен и неколку куси современи текстови во кои се засведочени фрагменти од македонската култура. Во секој текст се разгранети културни пораки и текстот чува информации за национална историја, етнографија, психологија, сè што е содржина на културата; културни вредности и духовни константи. Целта е накусо да ги разгледаме / посочиме културно обележаните аспекти и лингвокултуресите. Преку концептуална анализа (на поп и на селанец, народ) се доаѓа до клучните културеси кои ја изрекуваат културната семантика на приказната што следува. Во нашата средина, традиција, менталитет тие имаат национални специфики. Попот е поим за алчност,

<sup>5</sup> Лингвокултуролошка компетенција е еден од основните поими во лингвокултурологијата. Под овој термин се подразбираат културно обележани јазични факти што ги користи една заедница, како еден вид културен кодекс, односно значења поврзани со културата на една заедница и на него поопштиро се заструкува Токарев (2009).

<sup>6</sup> Зборот *темија* с турцизам, архаизам со значење 'брз, лаѓа, кораб, кун', а зборот *темини* означува 'лаѓар, бродар' ([https://makedonski.gov.mk/corpus/s?q=%D0%BD%D0%BC%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%91%D0%BD%D1%98%D0%BD](https://makedonski.gov.mk/corpus/s?q=%D0%BD%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%91%D0%BD%D1%98%D0%BD)). Нојброт и правилното разбирање и користење на овој израз бара почитува лингвокултурна компетенција, односно познавања за реческотипичниот кружок, група од почетокот на XX век – теминии и за највнатра активност.

феномен во светски контекст, како дел од човечката (урбана) култура.

Лингвистите во втората половина на XX век активно внимание посветуваат на некодифицираната усна и писмена реч, т.е. и на живата комуникација. Специјален предмет на научно истражување на руската лингвистика е природниот пишан говор (руската кратенка ЕПР- естественной письменной речи), во рамките на постојната теорија на природно пишување дефинирана во 1999 г. во Барнаулско-кемеровската лингвистичка школа (Лебедева и др.: 2011). Графитите спаѓаат во една од неколкуте жанровски подгрупи на природниот пишан говор. Примери: *Душо сакам да ти ѝ крицнам коскийче како што кружка мразов йоќ нозеве!*; *Те исйтив со очи; Ти само дојди и гајле ми е за сè;* *Душо ќе џе чувам како кайка во рака, итн., итн...*<sup>13</sup>

Графитите се интересни од аспект на лингвокултурологијата како лингвокултуролошки материјал зашто се многуаспектен феномен на културата и зашто го одразуваат лингвокултуролошкиот потенцијал на една урбана култура, на еден урбан, градски говор (во Македонија), и при тоа држат до менталитетот / традицијата преку вградување на фразеологизми (*Душо ќе џе чувам како кайка во рака;* капка вода на дланка со значење *ѓрижливо чување*) во нивниот состав. *Jac* е во центарот на текстот на графитот; човекот како јазична личност е клучен. Тој писмено прозборува за светот што го опкружува од свој агол, односно од антропоцентрична позиција, која е основа на лингвокултурологијата. Во графитите доаѓаат до израз дихотомиите на Сосир: јазик и говор, дијахронија и синхронија, надворешна и внатрешна лингвистика. Исто така, графитите како жанр од теорија на природен / спонтан пишан говор, се мошне актуелни, зашто живееме во ерат на пишаниот говор, како што се нарекува XXI век.

### Заклучок

Преку акцент на една нова теорија, мошне актуелна, богата со можности и со корпус, посочивме и кусо се задржавме на некои теми кои може да бидат вреден материјал за лингвокултуролошко

<sup>13</sup> Повеќе на оваа тема в. Најнова 2019.

скржавост, лакомост, а народот, претставен преку ликот на Пејо,<sup>7</sup> е сиромав, итар, снаодлив, досетлив, при што шеговито ги надитрува големците.

### ИТАР ПЕЈО, ПОПОТ И АЛВАТА

Служел Пејо кај некојси поп. Попот, како поп, често правел алва. Арно ама, еден ден направил повеќе отколку што можеле да изедат со Пејо, та скоро половина им останала. За да не ја изеде Пејо останатата алва сам кога ќе излезе попот некаде по работа, овој намислил да го исплаши Пејо со нешто и му рече:

- Јас во алвата турив отров. Да не те лаже умот да каснеш без мене, зашто ќе се отруеш.

Го викнале попот во црква да крсти, а Пејо останал сам дома и намислил сам да ја изеде алвата, сигурен дека попот никаков отров не ставил во неа. А за да се оправда пред попот и тој сmisлил една лакрдија.

Како што цепеше дрва во дворот, стана ја скрши намерно дршката на секирата, отиде, ја изеде цела алва и продолжи да цепи дрва со скршена дршка.

Кога се прибра попот и виде дека алвата ја изел Пејо, почна да се кара и да го пцуе, а Пејо почна да му се правда.

- Ја скршив - вели - дршката од секирата и плашејќи се да не ме караш и биеш, решив да се отрујам, па затоа ја изедов алвата.

Попот се насмевна, иако не му беше до смеене и му прости на Пејо и за двете штети што му ги направи тој ден.<sup>12</sup>

Приведуваме и неколку куси текстови од современата урбана култура, така што се осврнуваме на графитите како цивилизациски

<sup>7</sup> Итар Пејо е еден од најпознатите ликови во македонските народни приказни, некаде познат и како Итроман Пејо или Итар Пејо - Мариоен. Тој е обичен сиромашен македонски селанец од Мариново кој се отликува со извешчества отграни, снаодливост и воедно е претставник на македонската шегобијна мудрост. Во приказните за него, секогаш на итар начин им се одолжува на тие што сакаат да му каштетат (гледачите, лакомите селски попови, семантичките угнетувачи), така што редовно го настмукрува / наизитрува. Стале Попов иoesветувајќи му внимание и простор на овој лик на народен шегобијец и веселик, со маску зборови, но неограничен простор на мислата и смислата низ верувањата, јасно ги открива карактерите на своите јунаци: глупи и смешни, игри и расинани, лажковци и нечестити (Гошевски 1991: 66).

<sup>12</sup> Текстот е преземен од Стале Попов. Итар Пејо (хумористички раскази), 1955.

толкување, односно дел од македонскиот лингвокултуролошки корпус. Несомнено е дека препознавањето, освестувањето и интерпретацијата на културна информација води кон осознавање, кон враќање на народите кон себе, кон изворот; кон оригиналност, кон културната вредност, благодарение на културната меморија на јазикот.

Факт е дека лингвокултурологијата е млада дисциплина која интензивно се развива во славистиката, а напредува и кај нас. Факт е дека оваа синергија меѓу јазикот и културата доаѓала и доаѓа во преден план отсекогаш и насекаде, за што впрочем доказ е овој Семинар и неговата 55. Летна школа.

междунар. конф., Отв. ред. Н. Н. Болдырев.– Тамбов, Изд-во Тамбов. гос. ун-та.

Токарев В. Григорий 2009: Лингвокультурология: учебное пособие. Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л. Н. Толстого, Тула.

Тоциновски Васил 1991: „Расказите на Стаде Попов – жива народна традиција“,

Спектар, год. 9, бр. 17, 61-70.

ТхорикИ.Владимир;Фанян,Ю.Нелли2006.Лингвокультурология и межкультурная коммуникация. ГИС, Москва.

Филипов В. Юрий 2018. „Linguistic Culturology as a Culturology“. RSUH/RGGU Bulletin: “Literary Theory. Linguistics. Cultural Studies”, Series (8).

Хроленко Т. Александр 2005: Основы лингвокультурологии: Учебное пособие. Флинта, Москва.

Црвенковска Емилија, 2021: „Од глаголица до современа македонска кирилица (по повод 75 години од македонската азбука)“, Предавања на 53. Летна школа на МСМЈЛК, 17.8.2020-28.8.2020, УКИМ, Скопје, 28-37.

Barčot Branka 2017: Lingvokulturologija i zoonimska frazeologija. Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb.

Kalogjera Damir 1991: „Kultura, jezik i primijenjena lingvistika“, u: Andrijašević M, Vrhovac Y. (ur): Prožimanje kultura i jezika, Hrvatsko društvo za primjenjenu lingvistiku, Zagreb

## **Користена литература:**

- Алефиренко Ф. Николай 2010: Лингвокультурология: ценностно-смысловое пространство языка. Флинта, Наука, Москва.
- Брилёва С. Ирина и др. 2004: Лингвокультурологический словарь. Гнозис, Москва.
- Воробьев В. Владимир 1997: Лингвокультурология: теория и методы. Издательство РУДН, Москва.
- Драгићевић Рајна. 2010: Вербалне асоцијације кроз српски језик и културу. Друштво за српски језик и културу Србије, Београд.
- Зыкова В. Ирина, 2017: Метаязык лингвокультурологии: константы и варианты. Гнозис, Москва.
- Красных В. Виктория 2002: Этнопсихолингвистика и лингвокультурология. Гнозис, Москва.
- Лебедева Б. Н., Зырянова Г. Е., Плаксина Ю. Н., Тюкаева И. Н. 2011: Жанры естественной письменной речи: Студенческое граффити, маргинальные страницы тетрадей, частная записка. Красанд, Москва.
- Лотман М. Юрий 2000: Семиосфера. Искусство-СПб, СПб.
- Маслова А. Валентина 2001: Лингвокультурология. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Издательский центр <<Академия>>, Москва.
- Маслова В. Юлия 2013: „Лингвокультурэма «дураю» в англоязычной и русскоязычной рок-поэзии“. Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал), Modern Research of Social Problems, №10 (30).
- Пандев Димитар, 2007: Пристап во македонската лингвокултурологија. Штрк, Скопје.
- Паунова Марија, 2019: „Графити срца“, Jezik, књижевност и емотије, Alfa BK univerzitet, Apollo Graphic Beograd, 193-209.
- Поп-Аганасов Ѓорѓи, 2015: Македонската глаголица. МАНУ, Скопје.
- Телия Н. Вероника, 1996. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. Москва.
- Телия Н. Вероника 1999: „Основные постулаты лингвокультурологии“, Филология и культура: Материалы